


Детската амбасада за сите деца во светот обелоденувајќи го овој корупциски скандал, пред сè, сака да ги заштити интересите на децата и да го реализира она за што беше манипулирана од ексминистрите и од поранешната Влада.

Но, она што најмногу запрепастува е фактот дека токму тој простор кој Амбасадата не може да го користи, по изборите оваа година, под најнеразјаснети околности, му е издаден под наем на приватен стопанственик од Прилеп.



Пишува: Милева ЛАЗОВА

Детската амбасада за сите деца во светот со централно седиште во Прилеп ги изнесе актите со кои е изманипулирана најневината популација на ова парче земја - децата. Од страна на генералниот секретар на Амбасадата, господинот Дамјанчо Стојаноски, беа потенцирани манипулациите со нивната организација при барањето за доделување простор за реализација на нивните активности, обвинувајќи дека целата процедура била злоупотребена за теснопартиски интереси.

Обелоденети се и актите од Министерството за одбрана и од Владата на Република Македонија во периодот од 2002 до 2006 година со кои, како што велат од Детската амбасада, е извршена измама, повреда на човековите права и злоупотреба на службена должност.

ОДОБРУВАЊЕ

Детската амбасада за сите деца во светот, како сериозна невладина, непартиска и непрофитна меѓународна орга-

ДЕТСКАТА АМБАСАДА ЗА СИТЕ ДЕЦА МИНИСТРИ И ЕКСВЛАДАТА



ЦЕЛ НИ Е ДА ЈА ИНФОРМИРАМЕ ЈАВНОСТА ЗА ИЗМАМАТА ОД МОКНИТЕ НОСИТЕЛИ, ВЕЛИ СТОЈАНОСКИ

низација за грижа и заштита на правата на децата, е изманипулирана во однос на стекнувањето право на користење

министерот, обраќајќи се до дотогаш надлежниот ГШ на АРМ, се произнел позитивно и го известил Кабинетот

КОРУПЦИСКИ НАРУШИ ПРАВА

простор во Прилеп, со што беше жртва на корумпираниот систем во државата, а нивното членство злоупотребено.

"Цел ни е да ја информираме пошироката јавност за злоупотребата на службените позиции и измамата која моќните носители на власта ни ја наметнуваат нам, на НВО секторот, особено на Детската амбасада за сите деца во светот, занемарувајќи ги интересите на децата, кршејќи го Уставот и позитивната законска регулатива на Република Македонија и непочитувајќи ги документите како Конвенцијата и Декларацијата за правата на децата на ООН, со што на нашите најмили им се одзема правото на организирање на слободното време преку активностите на нашата организација", објасни господинот Стојаноски.

Во 2002 година, со службен акт Детската амбасада се обратила до Министерството за одбрана, каде што тогаш министер беше Владо Бучковски, барајќи простор за реализација на своите активности од круцијално значење, пред сè, за децата од државата. Кабинетот на



дека е согласен депандансот за самци, односно старата офицерска менза во Прилеп, да ѝ ја издаде на Детската амбасада за сите деца во светот за реализација на активностите од Детскиот едукативен центар "4 јули", проект во соработка со УСАИД. Истовремено Министерството ја известило и Детската амбасада дека е согласно да им го издаде бараниот простор, а меѓувреме испраќајќи комисија за увид од Секто-

А ВО СВЕТОТ МАНИПУЛИРАНА ОД ПОРАНЕШНИТЕ



ДЕТСКАТА АМБАСАДА ДОБИ САМО ПРАЗНИ ВЕТУВАЊА

рот за аналитика и логистика при Министерството за одбрана на Република Македонија.

дата. По два месеца од Заклучокот на Владата, Министерството за одбрана преку секторскиот раководител за ус-

известие дека повторно предметот е доставен во надлежност на Министерството за финансии и на Министерството за одбрана".

СКАНДАЛ ГИ ТА НА ДЕЦАТА

ИГНОРИРАЊЕ

"Сè застана тука. Освен согласноста, Амбасадата - додаде господинот Стојаноски - не доби никаков одговор и беше проследена со игнорантски однос, што е крајно резигнирачки за организација која, пред сè, работи со деца. Дури во 2004 година Детската амбасада приложи документација со истото барање и до Владата на Република Македонија, каде првично од тогашниот генерален секретар, Мери Младеновска-Ѓорѓиевска, добивме известување дека нашиот предмет е доставен на надлежност во Министерството за финансии. По позитивниот исход од ресорната институција, Владата нè извести дека на една од владините седници нашето барање е прифатено и побара од Министерството за одбрана да достави Предлог-одлука за престанување и пренесување на правото на користење на објектот за наредната седница на Вла-

Детската амбасада за сите деца во светот во Прилеп е сериозна невладина, непартиска и непрофитна меѓународна организација за грижа и заштита на правата на децата. Таа брои околу 18.500 членови, бројка која ја потврдува сериозноста на организацијата и го подигнува нејзиниот авторитет во светот.

луги и производство, Јован Бишковски, нè извести дека не може да ни излезе во пресрет за бараниот простор. Образложението беше дека бараниот објект не е предмет на издавање на користење под закуп. Во актот се цитирани одредби од законот кој важи само за нас. Но, за пародијата да биде потрагична, по еден месец од овој акт Владата нè

Документацијата била доставена и до поранешниот министер за одбрана, Јован Манасијевски, и иако била остварена средба меѓу неговиот шеф на кабинетот, Билјана Стефковска, и претставници на Амбасадата, сепак и овој пат состојбата останала на статус кво. Тука завршува севкупната постапка. Оттогаш Детската амбасада нема добиено никаков одговор на сите нивни натамошни доставени акти. Но, она што најмногу запрепастува е фактот дека токму тој простор, кој Амбасадата не може да го користи, по изборите оваа година, под најнеразјаснети околности му е издаден под наем на приватен стопанственик од Прилеп.

"Објектот е предаден со записник кој е од периодот по изборите, од каде што заклучивме дека постои теснопартиски интерес и злоупотреба на функциите на извршителите. Но, процесот го продолжуваме и понатаму, така што предметот го доставивме и до сегашниот министер за одбрана, Лазе Еленовски, и се надеваме дека барем ќе добиеме одговор на нашето барање. Веруваме дека натамошното дејствување во однос на овој предмет ќе се реши во институциите со одговорност од виновниците, кои не ги почитуваат законите и нормите на државата. Затоа, овој предмет го доставивме и во надлежност на Антикорупциската комисија и до Јавното обвинителство, за злоупотребата и штетата која им е направена и на самата Амбасада и на децата кои активностите ги реализираат во несоодветни услови", потенцира господинот Стојаноски.